

ЛЕСНО ЧИТЛИВИ ИНФОРМАЦИИ

(преземено од Светска здравствена организација)



CORONAVIRUS




СЕДУМ ЧЕКОРИ ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА
ШИРЕЊЕТО НА
КОРОНА ВИРУСОТ

1. МИЈТЕ ГИ ЧЕСТО
ВАШИТЕ РАЦЕ



2. ИЗБЕГНУВАЈТЕ ДА ГИ
ДОПИРАТЕ ВАШИТЕ ОЧИ,
УСТА И НОС



3. КОГА КАШЛАТЕ ИЛИ
КИВАТЕ, ПОКРИЈТЕ ЈА
УСТАТА СО ВНАТРЕШНАТА
СТРАНА НА ЛАКТОТ ИЛИ
СО МАРАМЧЕ






4. ИЗБЕГНУВАЈТЕ
МЕСТА КАДЕ ИМА МНОГУ
ЛУЃЕ



5. ОСТАНЕТЕ ДОМА
АКО НЕ ВИ Е ДОБРО - АКО
ИМАТЕ МАЛА ТРЕСКА ИЛИ
КАШЛИЦА



6. АКО ИМАТЕ ТРЕСКА,
КАШЛИЦА И ОТЕЖНАТО
ДИШЕЊЕ, ПОБАРАЈТЕ
ВЕДНАШ МЕДИЦИНСКА
ПОМОШ - НО ПРВО
ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОН



7. СЛЕДЕТЕ ГИ
НАЈНОВИТЕ ИНФОРМАЦИИ
ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ЗДРАВСТВО



ЈЗУ Универзитетската клиника за психијатрија - Скопје

**Поради моменталната ситуација нуди
БЕСПЛАТНА ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА**

072 912 676

**за психолошка поддршка на родителите
на децата со нетипичен развој**